



## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина СветиНиколе Излегува по потреба	13.04.2022 година ден месец година СветиНиколе Број 5	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762-630-10
--	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со Јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој бр. 0801 – 36 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

Бр.0901- 56  
13. 04. 2022 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Дејан Владев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04.2022 година донесе:

### ОДЛУКА

**за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со Јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој**

#### Член 1

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во врска со Јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата за “Реконструкција на улица во с.Црнилиште, Општина Свети Николе, КП 3811 КО Црнилиште” со технички број 17-02/2022 и “Реконструкција на улица во с.Црнилиште, Општина Свети Николе, КП 3727 КО Црнилиште” со технички број 11-02/2022 од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој.

#### Член 2

Средствата се обезбедуваат во висина од 64 % од вредноста на предлог-проектот, или

**3.207.990** денари, согласно обврската за обезбедување на кофинансирање од страна на Единиците на локална самоуправа од најмалку 50%.

### **Член 3**

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе.

### **Член 4**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801- 36**  
**13 .04.2022 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со Јавниот повик за прибирање на предлог проект за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој бр. 0801 – 37 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/2**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ.,бр 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13. 04.2022 година донесе:

## **ОДЛУКА**

**за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со Јавниот повик за прибирање на предлог проект за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој**

### **Член 1**

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во врска со Јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој за „**Реконструкција на улици во Општина Свети Николе: Реконструкција на улица Октомвриска, тех.бр. 06-06/2021 и Реконструкција на улица Кочо Рацин тех.бр. 08-06/2021**“ од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој.

### **Член 2**

Средствата се обезбедуваат во висина од 30.35 % од вредноста на предлог-проектот, или

1 481 823 денари, согласно обврската за обезбедување на кофинансирање од страна на Единиците на локална самоуправа.

### **Член 3**

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе.

### **Член 4**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801- 37**

**13.04.2022 година**

**Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Валерија Ивановска с.р.**

Заклучок основање на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен глас на Општина Свети Николе, бр.1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за измена и дополнување на Програма за донесување урбанистички планови за 2022 година бр. 0801 – 38 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/3  
13. 04. 2022 година  
Свети Николе**

**Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Дејан Владев с.р.**

Врз основа начлен 40 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20), и член 36 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/02),Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година,донесе:

## **ОДЛУКА**

**за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Свети Николе за 2022 година**

### **I. ВОВЕД**

Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на Општина Свети Николе за 2022 година бр. 0801-1292 од 28.12.2021, се менува точка 6 во табеларен преглед УПВНМ и се додава нов табеларен преглед.

### **II. ПЛАНИРАЊЕ**

Во табеларен преглед УПВНМ точка 6 се менува и треба да гласи:  
**УПВНМ**

ред. бр.	Наслов на урбанистички план	површина
1.	Урбанистички план вон населено место за изградба на намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволатични електрани, КО Немањици, Општина Свети Николе, кој ги опфаќа парцелите или делови од парцели на КП 1840/3, КП 1840/4, КП 1846, КП 1848, КП 1849, КП 1850, КП 1851, КП1856, КП 1857, КП 1858, КП 1865, КП 1866, КП 1867, КП 1868, КП 1869, КП 1870, КП 1871, КП 1872, КП 1873, КП 1874, КП1875, КП 1886/2, КП 1888, КП 1889, КП 1890, КП 1891, КП 1892, КП 1893, КП 1894, КП 2662, КП 2663, КП 6658, КП 6659/1, КО Немањици, Општина Свети Николе	1.46 ха

### Урбанистички проект

ред. бр.	Наслов на урбанистички план	површина
1.	Урбанистички проект за урбанистичко-архитектонско обликување на јавни простори за група на класа на намена Д3 - Спорт и рекреација на зелени површини, на дел од КП 10925/1, КО Свети Николе, Општина Свети Николе	

### III. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на урбанистичките планови се планира да се обезбеди со финансирање од Буџетот на општината, како и од страна на заинтересирани правни и физички лица чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Цената на плановите се пресметува по хектар од испланираната површина, по договор со правното лице носител на лиценца за изработување на урбанистички планови, избрано по пат на јавна набавка согласно Законот за јавни набавки

Предвидени средства за реализација на програмата се:

-Ф10 – Урбанистичко планирање 6.100.000денари

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Свети Николе,,.

**Бр. 0801- 38**  
**13.04.2022 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Заклучок основање на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен глас на Општина Свети Николе, бр.1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе:

## **ЗАКЛУЧОК**

Објавување на Одлука за формирање на општински совет за социјална заштита бр. 0801 – 39 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/4**  
**13. 04. 2022 година**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

---

Врз основа на член 36, став 1,точка 15, како („Службен весник на РМ“ бр.5/02) а во согласност со член 141 и член 142 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РСМ бр.104/19,,), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година донесе:

### **ОДЛУКА** **за формирање на општински Совет за социјална заштита**

#### **Член 1**

Со оваа одлука се формира општински Совет за социјална заштита на Општина Свети Николе.

#### **Член 2**

Општинскиот Совет за социјална заштита има обврска за изработка на социјален план за подрачјето на општина Свети Николе.

#### **Член 3**

Социјалниот план за подрачјето на општина Свети Николе треба да содржи мапирање на социјалните проблеми и ранливите групи во општината, анализа на капацитетите и расположливите социјални услуги, како и специфичните потреби за развој на социјални услуги во општината.

#### **Член 4**

Градоначалникот, врз основа на социјалниот план, изготвува годишна програма за социјалната заштита, која ја донесува Советот на општината.

#### **Член 5**

Претставници на општинскиот Совет за социјална заштита се:

- Претставник/ци на општинската администрација,
- Претставник/ци центарот за социјална работа,
- Претставник/ци од даватели на услуги,
- Претставник/ци од здруженија,
- Претставник/ци од верски заедници

- Претставник/ци од други правни лица и физички лица кои вршат дејност на социјална заштита,
- Претставник/ци од установи од областа на образованието,
- Претставник/ци од здравствената заштита,
- Претставник/ци од установи вработувањето,
- Претставник/ци од полиција и/или јавно обвинителство, од подрачјето на општината.

#### **Член 6**

Мандатот на членовите на општинскиот Совет за социјална заштита е четири години.

#### **Член 7**

Оваа Одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр. 0801 - 39**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

#### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за донесување на План за парцелација на Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе бр. 0801 – 40 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/5**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа член 22, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 63 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04.2022 година донесе:

#### **О Д Л У К А**

**за донесување на План за парцелација на Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука **СЕ ДОНЕСУВА** План за парцелација на Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250

и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе.

## Член 2

Просторот кој е предмет на изработка на У.П. се наоѓа на територијата на Општина Свети Николе, К.О.Свети Николе. Границата на проектниот опфат завој У.П ја формираат ободните страни на следните градежни парцели: Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе, усвоен со Одлука бр. 07-442 од 17.11.2002 год. Градежни парцели Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе ги зафаќаат следните катастарски парцели К.П.бр.11164/1, К.П.бр.11164/6, К.П.бр.11164/7, К.П.бр.11164/8 и К.П.бр.11164/3.

Проектниот опфатна вака предложениот У.П. има површина од 0.18ха или точно 1869.88м<sup>2</sup>.

## Член 3

Намената на двестенови градежни парцели Г.П.бр.242, 243 и Г.П.бр.251, 250 е градбиодгруппа на класина намени А-домување и престој и основна класина намена А1-Домување во согласност со член 77 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20).

## Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:

- Текстуален и графички дел од Урбанистички проект со план за парцелација на градежните парцели Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе со технички број У-05/22 од март 2022 год., изработен од Биро за урбанизам Томе ДООЕЛ Битола
- Извештај за стручно мислење од Комисија за урбанизам бр.1002-08/3 од 28.03.2022 год.

## Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801 - 40  
13.04. 2022 година  
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Валерија Ивановска с.р.

Заклучок основање на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен глас на Општина Свети Николе, бр.1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платата на давачките на јавните услуги и директорот на ЈОУДГ „Рахилка Гонева „Свети Николе за 2022 година бр. 0801 – 41 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

Бр.0901- 56/6  
13. 04. 2022 година

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Дејан Владев

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ бр.5/02), член 88 став 3 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20 и 215/21) и член 166-з од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04.2022 година донесе:

**Одлука  
за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на давателите на јавни услуги  
и директорот на ЈОУДГ „Рахилка Гонева“ Свети Николе  
за 2022 година**

**Член 1**

Вредноста на бодот за пресметување на плата за 2022 година на давателите на јавни услуги и директорот на ЈОУДГ „Рахилка Гонева“ Свети Николе се утврдува во износ од 81,6 денари.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0801- 41  
13.04. 2022 год.  
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за давање во закуп на недвижна ствар-имот во сопственост на Општина Свети Николе – хотелски комплекс во општина Дојран бр. 0801 – 42 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/7  
13. 04. 2022 година  
Свети Николе**

**Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр.5/2002) член 8 став 1 точка 23 од Статутот на општина Свети Николе „Службен гласник на општина Свети Николе“ бр.03/2021) како и член 3 став 2, член 7 став 3, член 36,37,38 и 39 а во врска со член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 122/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04.2022 година донесе



**О Д Л У К А**  
**за давање во закуп на недвижна ствар-имот во сопственост на Општина**  
**Свети Николе – хотелски комплекс во општина Дојран**

**Член 1**

Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот што ќе биде предмет на закуп согласно критериумите утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост во сопственост на Општина Свети Николе.

**Член 2**

Предмет на закуп ќе биде недвижен имот- хотелски комплекс во општина Дојран, ул.„Маршал Тито“ бр.1 за летна сезона 2022 год за период од 01.06.2022 год до 30.09.2022 год:

1. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.7140 КО Сретеново и тоа:

- КП 1059, кат К1, намена на дел ХС, површина 13 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат К1, намена на дел СТ, површина 315 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат К1, намена на дел ПП, површина 28 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат К2, намена на дел ХС, површина 13 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат К2, намена на дел ПП, површина 28 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат К2, намена на дел СТ, површина 317 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат МА, намена на дел ХС, површина 14 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат МА, намена на дел СТ, површина 357 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат ПО, намена на дел ХС, површина 14 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат ПО, намена на дел П, површина 61 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат ПР, намена на дел ДП, површина 11 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат ПР, намена на дел ХС, површина 20 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат ПР, намена на дел ПП, површина 103 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат ПР, намена на дел СТ, површина 435 m<sup>2</sup>;
- КП 1059, кат ПР, намена на дел П, површина 17 m<sup>2</sup>;

**Член 3**

Закупот на недвижниот имот ќе се врши со електронско јавно наддавање и висината на почетната месечна закупнина ќе изнесува 0,5% од проценетата вредност на имотот утврдена од овластен проценител согласно со Законот за процена.

**Член 4**

Средствата остварени од продажбата,размената,закупот или давањето на користење на стварите во општинска сопственост се приход на Буџетот на општините

**Член 5**

Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801- 42**  
**13.04. 2022 год.**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за за примање донација од Државна Видеолотарија-КасиносАустриа ДОО Скопје во уредување-реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во Свети Николе бр. 0801 – 43 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/8**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02 ), член 8 став 41 од Статутот на Општина Свети Николе ( Службен гласник на општина Свети Николе бр.3/21 ), а во врска со член 6 став 1 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/06, 86/08, 51/11, 28/14 и 153/15), Советот на општина Свети Николе на 13.04. 2022 година ја донесе следнава

### **ОДЛУКА**

**за примање донација од Државна Видеолотарија-КасиносАустриа ДОО Скопје во уредување-реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во Свети Николе**

#### **Член 1**

Со оваа одлука , Општина Свети Николе прима донација од Државната Видеолотарија – КасиносАустриа ДОО Скопје, во уредување – реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал и кошарка на катастарска парцела број 9999 со површина од 800м2, имотен лист број 1 катастарска општина Свети Николе .

#### **Член 2**

Предмет на оваа Донација е следнава опрема:

**Мултифункционален терен за ракомет ,фудбал и кошарка.**

#### **ГОРЕН СЛОЈ**

1.Набавка и монтажа на гумена подлога за игралиште 800 м2,создаден од три слоја. Првиот слој е полутеренска подлога која се нанесува рачно,вториот слој е со 10мм дебелина мешавина на сбр гумена гранула со полиуретанско лепило, лиена со машина за лиење гума, а третиот слој е со 3мм дебелина ,еден гумен гранулат во боја и полиуретанско лепило во боја изведено со шприц машина за шприцање гума. Третиот слој е во црвенабоја- бордо.

2.Набавка, транспорт и цртање на бели линии за обележување на фудбалскиот и кошаркарски терен.

3. Набавка, транспорт и поставување на 2 табли за кош со челична рамка електростатска фарбана исполнета со транспарентен плексиглас 6мм со димензии на табла 180x105цм поставена врз метален столб ф80 со анкери.

Набавка, транспорт и поставување на 2 фудбалски голови со димензии 248x80x155см, изработени од метална конструкција,и јагеска мрежа.

4.Набавка транспорт и монтажа на ограда околу Мултифункционален терен за ракомет, фудбал и кошарка.

### **Член 3**

За реализација на оваа Одлука се овластува Градоначалникот на Општина Свети Николе да склучи Договор за примање на донација со Државна Видеолотарија на Македонија.

### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”

**Бр.0801 – 43**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Нидколе**

**Советот на општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2022 година бр. 0801 – 44 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/9**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр.05/02), член 5 и член 20 б став 2, а во врска со став11 од Закон за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14,27/16,35/18,198/18 и „Службен весник на РСМ „ бр.143/19 и 14/20), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2022 година**

## Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2022 година на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен Гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 – 44  
13.04. 2022 година  
Свети Нидколе

Советот на општина Свети Николе  
Претседател,  
Валерија Ивановска с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за разрешување и именување на преставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” Свети Николе бр. 0801 – 45 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

Бр.0901- 56/10  
13. 04. 2022 година  
Свети Николе

Општина Свети Николе  
Градоначалник,  
Дејан Владев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), и член 114 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија” бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година донесе:

## РЕШЕНИЕ

за разрешување и именување на преставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” Свети Николе

## Член 1

Од преставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот Одбор на ЈОУДГ

“Рахилка Гонева” Свети Николе се разрешува:

-Нена Јосифова Петрова

#### **Член 2**

За престапник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” Свети Николе се именува:

- Ивана Ѓорчева

#### **Член 3**

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

**Бр. 0801 - 45**

**Претседател,**

**13.04. 2022 година**

**на Совет на Општина Свети Николе**

**Свети Николе**

**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

#### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе бр. 0801 – 46 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/11**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ., бр.5/02) како и член 26 од Законот за Јавните Претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година донесе

#### **РЕШЕНИЕ**

**за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе**

### **Член 1**

Од членови во Надзорниот одбор за контрола на материјалното-финансиско работење на ЈКП “Комуналец” се разрешуваат:

- Марија Петкова
- Далибор Трајковски

### **Член 2**

За членови во Надзорниот Одбор за контрола на материјалното-финансиско работење на ЈКП “Комуналец” се именуваат:

- Тони Милошев
- Сашо Бошковски

### **Член 3**

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0801- 46**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Решение за разрешување и именување на преставник од локалната самоуправа во Училишниот Одбор на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе бр. 0801 – 47 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/12**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 106 ст.2 од Закон за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20) и чл.36 ст.1 точка 5 од Законот за Локална Самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

**за разрешување и именување на преставник од локалната самоуправа во**  
**Училишниот Одбор на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе**

1. **Роберт Панев** се разрешува од преставник од локалната самоуправа во Училишниот Одбор на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе.

2. **Благој Коцев** се именува за преставник од локалната самоуправа во Училишниот Одбор на ООУ “Кирил и Методиј” Свети Николе.

3. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр. 0801- 47**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Свети Николе бр. 0801 – 48 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/13**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 12 став 1 точка 4 и став 2, член14 став 2 и 3 и член 42 од Законот за заштита на населението од заразни болести (“Службен весник на РМ“ бр. 66/04, 139/08 , 99/09, 149/14 и 150/15), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден \_13.04. 2022 година\_ја донесе следната

### **ПРОГРАМА** **за превентивна дезинсекција и дератизација** **во Општина Свети Николе за 2022 година**

#### **I. ВОВЕД**

Како резултат на глобалното затоплување и климатските промени постои можност за зголемување на бројот на заразни заболувања и појава на заболувања кои веќе се искоренети или биле присутни во минатото, како и појава на заболувања кои не се карактеристични за нашето подрачје. Како резултат на глобалното затоплување и климатските промени постои можност за појава на тропски и субтропски болести кои ги пренесуваат комарците и други вектори.

Поволните природни услови и микроклиматски погодности обезбедуваат постојано присуство на бројни популации на комарци и други штетни инсекти. Присуството на комарците, крлежите и другите штетни инсекти, како и присуството на глодарите е перманентно присутен проблем кој мора да се решава и со тоа да се придонесе за обезбедување на поставената општествена цел - заштита на населението од од штетните влијанија на овие биолошки врсти.

## II. ЦЕЛИ

Целта на оваа Програма е интегрирано сузбивање на заразните болести предизвикани од микроорганизми, штетници и глодари. Заради заштита на населението во Општина Свети Николе од заразни болести, штетници и глодари потребно е превземање на превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Свети Николе. Со оваа Програма:

- Се регулира потребата од сузбивање на штетниците и глодарите;
- Се утврдува територијата на која ќе се спроведе дезинсекција и дератизација (површина и објекти);
- Се утврдува правното лице кое ќе ја спроведува дезинсекцијата и дератизацијата;
- Се утврдува начинот на финансирање.

## III. АКТИВНОСТИ

Реден број	Мерки и активности	Место (локација)	Надлежна институција	Планирани средства	Временски период на активност
1.	Дезинсекција	Свети Николе (500 ha )	Општина Свети Николе	Вкупно 300.000 денари	- Ларвина дезинсекција (Март - Април) - Адултицидна дезинсекција (во Мај и Јуни)
2.	Дератизација	- дивни депонии - јавни површини (парк, плоштад) - канализациона мрежа			- Пролетна дератизација – (Април - Мај) - Есенска дератизација (окотмври-ноември)

## IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Спроведувањето на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ја реализира во соработка со ЈКП Комуналец – Свети Николе, како и во соработка со Центар за јавно здравје – Велес.

За реализирање на активностите за превентивна дезинсекција предвидена со Програмата, Општина Свети Николе ќе спроведе јавна набавка за избор на правни лица кои ќе ја спроведат превентивната дезинсекција, и дератизацијата. За реализација на активностите за превентивна дератизација ЈКП Комуналец ќе изврши евидентирање на површините за третирање, точките во канализациониот систем каде ќе се врши дератизација, отстранување на дивите депонии од јавните површини пред почеток на процесот на дератизација. За текот на спроведување на активностите, како и за датумите во кои е предвидено спроведувањето на превентивната дезинсекција и дератизација, населението на општина Свети Николе ќе биде известувано преку веб страницата на Општина Свети Николе ([www.svetinikole.gov.mk](http://www.svetinikole.gov.mk)), како и преку локалните медиумите (ТВ и Радио



станции).

#### **V. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ**

Со реализација на оваа Програма се очекуваат следните резултати:

- Спроведување на редовна годишна превентивна дезинсекција и дератизација;
- Унапредување на здравјето на граѓаните на Општина Свети Николе и заштита од заразни заболувања;
- Ставање под контрола на размножувањето на штетниците и глодарите.

#### **VI. ФИНАНСИРАЊЕ**

Активноста за вршење на превентивната дезинсекција и дератизација со оваа Програма ќе се реализира со средства од Буџетот на Општина Свети Николе Програма Е0 424 230.

#### **VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Бр.0801-48**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе**  
**Претседател,**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Вардарски плански регион 2021 – 2026 , за 2021 година бр. 0801 – 49 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/14**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Вардарски плански регион 2021 – 2026 , за 2021 година**

1. Советот на Општина Свети Николе усвои Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Вардарски плански регион 2021 – 2026, за 2021 година донесен со Одлука на Совет за развој на Вардарски плански регион бр.02-72/3 од 10.03. 2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Никол,,.

**Бр.0801 - 49**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за финансиското работење за 2021 година на Центар за развој на Вардарски плански регион бр. 0801 – 50 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/15**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,,г бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на Извештај за финансиското работење за 2021 година на Центар за развој на Вардарски плански регион**

1. Советот на Општина Свети Николе усвои **Извештај за финансиското работење за 2021 година на Центар за развој на Вардарски плански регион** донесен со Одлука на Совет за развој на Вардарски плански регион бр.02-72/4 од 13.04. 2022 година:

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр.0801 - 50**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување на лицето Р.М. бр. 0801 – 51 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/16**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ., бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година донесе

## **О Д Л У К А**

**за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување**

### **Член 1**

СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање комунална такса за јавно осветлување лицето Рате Марков од Свети Николе со место на живеење на ул Карл Маркс бр.57 за објектот кој се наоѓа во место викано Горни ливади на КП бр.6283 за КО Свети Николе, со број на корисник 008131087, бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување.

### **Член 2**

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0801- 51**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

## **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување на лицето Б.Д. бр. 0801 – 52 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/17**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ., бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. донесе

**О Д Л У К А**  
**за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување**

Член 1

СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање комунална такса за јавно осветлување лицето Боро Димков од Свети Николе со место на живеење на ул. „Крсте Мисирков,, бр.62 за објектот кој се наоѓа во место викано „Кривчева Река,, на КП бр.6229/4 за КО Свети Николе, со број на корисник 008122270, бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување.

Член 2

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр. 0801- 52**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

**ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување на лицето Д.П. бр. 0801 – 53 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/18**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ,, бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 донесе

**О Д Л У К А**  
**за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување**

Член 1

СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање комунална такса за јавно осветлување лицето Душко Петковски додел од Свети Николе со место на живеење на ул „Јане Сандански,, бр.59/11, за објектот кој се наоѓа во место викано „Кривчева река,, на КП бр.6054/2 за КО Свети Николе, со број на корисник 008135041, бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување.

Член 2

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Свети Николе,,.

**Бр. 0801- 53**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧО**

За објавување на Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување на лицето И.С. бр. 0801 – 54 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/19**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ., бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 донесе

### **О Д Л У К А**

#### **За ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување**

#### **Член 1**

СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање комунална такса за јавно осветлување лицето Илија Стефанов од Свети Николе со место на живеење на ул. „8 ми Септември,“ бр.47 за објектот кој се наоѓа во место викано „Кривчева Река,“ на КП бр.6283 за КО Свети Николе, со број на корисник 100577856, бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување.

#### **Член 2**

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Свети Николе,“.

**Бр. 0801- 54**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Претседател**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Валерија Ивановска с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

За објавување на Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување на лицето Н.Г. бр. 0801 – 55 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 13. 04 . 2022 година.

**Бр.0901- 56/20**  
**13. 04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Општина Свети Николе**  
**Градоначалник,**  
**Дејан Владев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 6 став 2 и став 3 од Законот за комуналните такси („Службен весник на РМ,, бр. 61/04, 64/05, 92/07, 123/2012, 154/2015, 192/2015, и 23/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 13.04. 2022 година донесе

**О Д Л У К А**  
**за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување**

Член 1

СЕ ОСЛОБОДУВА од плаќање комунална такса за јавно осветлување лицето Никола Глигоров-Скај Стар доел од Свети Николе на ул Карпошева бр.46 а, за објектот кој се наоѓа во место викано Кривчева река на КП бр.6114/1 за КО Свети Николе вонград, со број на корисник 101466703, бидејќи во тој дел од населеното место нема јавно осветлување.

Член 2

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Свети Николе.

**Бр. 0801- 55**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**

**Претседател,**  
**на Совет на Општина Свети Николе**  
**Валерија Ивановска с.р.**

**Дневен ред**

1. Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со Јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на селата од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој . . . . .стр.1
2. Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во врска со Јавниот повик за прибирање на предлог проект за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година од страна на Бирото за регионален развој. . . . .стр.2
3. Одлука за изменување и дополнување на Програма за донесување урбанистички планови за 2022 година. . . . . стр.3
4. Одлука за формирање на општински Совет за социјална заштита. . . . .стр.4
5. Одлука за донесување на План за парцелација на Г.П.бр.242, Г.П.бр.243, Г.П.бр.250 и Г.П.бр.251 во Д.У.П. „Рудина“, Општина Свети Николе. . . . .стр.6
6. Одлука за утврдување вредноста на бодот за пресметување на плата на давателите на јавни услуги и директорот на ЈОУДГ „Рахилка Гонева“ Свети Николе. . . . .стр.7

7.Одлука за давање во закуп на недвижна ствар-имот сопственост на Општина Свети Николе . . . . .	стр.8
8.Одлука за примање донација од Државна Видеолотарија-Касинос Аустриа ДОО Скопје во уредување-реконструкција на мултифункционален терен за ракомет, фудбал, кошарка во Свети Николе. . . . .	стр.9
9.Одлука давање согласност на измена и допонување на Годишен план за вработување на Општина Свети Николе за 2022год. . . . .	стр.10
10.Решение за разрешување и именување на преставник од Министерство за труд и социјална политика во Управниот одбор на ЈОУДГ “Рахилка Гонева” Свети Николе	стр.11
11.Решение за разрешување и именување на членови во Надзорниот Одбор за контрола на материјално-финансовото работење на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе . . . . .	стр.12
12.Решение за разрешување и именување на член во Училишниот Одбор на ООУ „Кирил и Методиј,, Свети Николе . . . . .	стр.13
13.Програма за превентивна дезинсекција и дератизација во Општина Свети Николе за 2022 година. . . . .	стр.15
14.Заклучок за објавување на Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Вардарски плански регион 2021 – 2026 за 2021 година . . . . .	стр.17
15.Заклучок за објавување на Извештај за финансиското работење за 2021 година на Центар за развој на Вардарски плански регион . . . . .	стр.18
16.Барање за ослободување од комунална такса на лицето Р.М. . . . .	стр.19
17.Барање за ослободување од комунална такса на лицето Б.Д. . . . .	стр.20
18.Барање за ослободување од комунална такса на лицето Д.П. . . . .	стр.20
19.Барање за ослободување од комунална такса на лицето И.С. . . . .	стр.21
20.Барање за ослободување од комунална такса на лицето Н.Г. . . . .	стр.22

**Бр.0801-57**  
**13.04. 2022 година**  
**Свети Николе**